


# AVON

Задоволство ни претставува да ве известиме дека можете да ја посетите македонската интернет страница на Avon на [www.avoncosmetics.com.mk](http://www.avoncosmetics.com.mk)


МК|2|3|3|6|5

# AVON

Прирачник  
за производите за нега на кожа **Solutions**



3А 3А  
ПРЕКУ ДЕН НАВЕЧЕР



**Новите линии на Solutions** се практични и паметни решенија за секоја вистинска жена. Сега во едно пакување добивате дневен и ноќен производ. Тоа е едноставна и практична идеја за ефикасна и комплетна нега на кожата приспособена на потребите на вашата кожа во било кој период од денот.

**Ви препорачува**  
Reese Witherspoon



## ЗА ПРЕКУ ДЕН ЗА НАВЕЧЕР

Комплетна дневна и ноќна нега  
**во 1 пакување!**

Зашто на кожата и е потребно различно чистење во текот на денот и ноќта?

Вишокот на масло и мртви клетки се обновуваат во текот на ноќта. Наутро мора да ги отстраните, да ја освежите кожата и да и дадете енергија. Навечер е неопходно да ги отстраните сите остатоци од шминка и нечистотии насобрани во текот на денот со цел да ја подготвите кожата за ноќна обнов.

Зашто на кожата и е потребна различна хидратација во текот на денот и ноќта?

**Во текот на денот на кожата** и е потребна заштита против UV зраците, загадувањето, негативните ефекти од климатизацијата... Кремките на Solutions содржат нов лесен систем кој содржи антиоксиданти (како што е Витаминот А и Ц) и филтри со заштитен фактор кои ефикасно ја штитат кожата од штетните надворешни фактори.

**Во текот на ноќта кожата се обновува и длабински се хидратира.** Ноќните производи на Solutions содржат ексклузивен Urex Europea комплекс кој ја подобрува способноста на кожата да ја задржи хидратацијата и да го поттикне природниот процес на хидратација на кожата.

**Дневна заштита.  
Ноќна обнов.**

Прекрасна здрава кожа

# КОМПЛЕТЕН СЈАЈ

за нормална кожа

## ЗА ПРЕКУ ДЕН ЗА НАВЕЧЕР

**Гелот** ја ревитализира кожата, ја освежува и и дава енегија.

**Нежен гел** кој ја отстранува шминката и длабински ја чисти кожата.



Дневна заштита. Ноќна обнова.  
**Во едно пакување.**

### Дневен крем:

- ја енергизира кожата
- го ослободува нејзиниот природен сјај
- заштитува благодарение на заштитниот фактор 15



### Ноќен крем:

- ја подобрува текстурата на кожата, тенот и чистината
- ги активира природните хидрати
- содржи екстракти од цветето Eucorea



**Видливо поздрава и посјајна кожа за само 1 ден!**



Линијата на производи за комплетен сјај се **наменети за нега на нормална кожа**. Се состои од кремове, средства за чистење на лице и комплементарни производи кои што ја **хидратираат кожата и го враќаат природниот сјај**.



Дневен гел за чистење на лицето за комплетен сјај

- и дава енергија на кожата и ја освежува

Ноќен лосион за отстранување на шминка за комплетен сјај

- ја отстранува шминката и длабински ја чисти кожата



Дневен крем за комплетен сјај со заштитен фактор 15  
Овој лесен, безмасен крем е зајакнат со лесно активирачки систем кој што помага при поттикнување на сјајноста на кожата. Ја прави кожата сјајна и здрава и ја штити благодарение на заштитниот фактор 15.



Ноќен крем за комплетен сјај  
Овој крем содржи екстракт од цветото Ulex Europaea, кој ги активира природните хидрати и ја подобрува способноста на кожата да ја задржи хидратацијата. И дава чист изглед на кожата и ја подобрува текстурата.



Тонизирачки крем  
Свиленакст лосион кој веднаш ја хидратира и осветлува кожата. Благодарение на формулата која содржи гранули, при масирањето лосионот ослободува топли и прекрасни бои. Збогатен со Витамини Е и Ц. Заштитниот фактор 20 ја штити кожата од UV зраците.



Тоник за чистење на лице за комплетен сјај  
Темелно ја чисти кожата и го поттикнува процесот на обновување. Ја хидратира кожата, ја прави мазна и сјајна. Содржи екстракти од соја, грејпфрут и пептиди.



Маска со глина за чистење на лицето за комплетен сјај  
Освен глина содржи и Витамин А, екстракт од бамбус и медунка. Длабински ја чисти и освежува кожата, притоа давајќи и здрав изглед.

## КОМПЛЕТЕН СЈАЈ

за нормална кожа



Витаминска маска за ревитализација на лицето за комплетен сјај

Нежна кремаста маска. Содржи витамини А и Е, како и масло од пченични никулци. Веднаш го подобрува изгледот и и дава енергија на кожата. Совршено дополнување на дневната нега.



Интензивен хранлив ноќен серум за комплетен сјај

Единствена формула со микро гранули која содржи сончогледово масло и бета - каротен. Ја прават кожата уште посјајна и и даваат прекрасен блесков изглед. Користете го секоја вечер самостојно или пак како основа под вашиот омилен ноќен крем.

Видливо поздрава и посјајна кожа за само 1 ден!



Крем за околу очи за комплетен сјај

Ја намалува потеченоста под очите, измазнува, смирува и ја осветлува кожата.

# МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЈА за сува кожа

## ЗА ПРЕКУ ДЕН ЗА НАВЕЧЕР

**Енергизирачки гел**  
кој ја буди  
и ревитализира  
кожата.

**Луксузен крем**  
за чистење кој ја  
отстранува шминката  
и нечистотиите.



Дневна заштита. Ноќна обнова.  
**Во едно пакување.**

### Дневен крем:

- совршено ја хидрира кожата
- ја зајакнува природната хидратација на кожата
- заштитува благодарение на заштитниот фактор 15



### Ноќен крем:

- ја заменува ноќната дехидратација
- наутро кожата е прекрасна, еластична и со здрав изглед
- богата формула со екстракт од цветето Ulex Europaea



**Двојно поголема хидратација на кожата за само 1 ден!**

# МАКСИМАЛНА ХИДРАТАЦИЈА

за сува кожа



## Вода за убавина

Пијте минерална вода секој ден. Водата не само што ја задржува хидратацијата на кожата, туку и ги отстранува сите прекумерни производи од метаболизмот и и помага на кожата да се хидратира.

**Линијата** на производи за максимална хидратација се состои од кремове, средства за чистење на лице и комплементарни производи создадени за задоволување **на потребите на сувата кожа**. Тие обезбедуваат совршена **хидратација и даваат чувство на удобност**.



**Дневен гел за чистење на лице за максимална хидратација**

- ја освежува и ревитализира кожата

**Ноќен отстранувач на шминка за максимална хидратација**

- ја отстранува шминката и нечистотиите насобрани во текот на денот



**Дневен крем за максимална хидратација со заштитен фактор 15**

Овој крем е потпомогнат со лесно активирачки систем кој ги ослободува хидрантните поттикнувачи поради зголемените стресни надворешни фактори. Ги зацврстува природните хидрантни бариери на кожата. Ја прави кожата да се чувствува совршено хидратирана и заштитена.



**Ноќен крем за максимална хидратација**

Овој богат крем содржи екстракти од цвеќето Ulex Europaea, кој ги активира природните хидрататори и ја поттикнува способноста на кожата да ја задржи хидратацијата. Ја заменува ноќната дехидратација, а вие се будите со прекрасна здрава кожа.



## Пилинг за чистење на лице за максимална хидратација

Ги разбива мртвите клетки правеејќи ја кожата помазна. Пријатната формула се состои од гранули од јаткасти овошја.



## Хидрантен тоник за лице без алкохол за максимална хидратација

Ја освежува, тонира и хидратира кожата, притоа враќајќи го природното pH ниво. Формулата е богата со благотворни состојки: екстракти од краставица и грејпфрут. Не содржи алкохол.



**Двојно поголема хидратација на кожата за само 1 ден!**



## Крем за околу очи за максимална хидратација

Длабински хидратира и ефикасно ја зацврстува областа на кожата околу очите, притоа правеејќи ги очните капаци мазни и цврсти.



## PURE PORE-FECTION

за мрсна кожа



### Лосион за лице Pure Pore-Fection

Лесен и нежен лосион кој ги отстранува недостатоците и го изедначува тенот на кожата. Содржи Витамин А и екстракт од бамбус кои ја освежуваат и измазнуваат кожата.

### Наскоро!

Тоникот за лице Pure Pore-Fection ќе биде достапен од оваа есен

### Производите од линијата Pure Pore-Fection

целосно ги задоволуваат  
потребите на **мрсната кожа**.

**Тие ја враќаат** загубената  
состојба на кожата: се борат  
со недостатоците, длабински ја  
**чистат кожата и ја матираат.**



### Гел - пена за чистење на лицето Pure Pore-Fection

Лесна пена која совршено ги чисти порите, ги отстранува нечистотиите и акните. Содржи Pure Soothe комплекс: екстракти од бамбус и бисабол.

**Кожата ја враќа  
посакуваната  
состојба  
за само 7 дена**

## ОБНОВА НА ЛИЦЕТО

за први знаци на стареење

Дневна заштита. Ноќна обнова.  
**Во едно пакување.**

### Дневен крем:

- ја зацврстува кожата
- ја намалува појавата на брчки
- благодарение на заштитниот фактор 15 кожата е заштитена од фото - стареење



### Ноќен крем:

- помага при подобрување на чистината на кожата
- ги намалува видливите знаци на стареење на кожата
- се будите со нежен, мазен и помлад изглед

### Наскоро!

2 во 1 гел и лосион за чистење на лице за првите знаци на стареење и за зрела кожа ќе биде достапен од оваа есен



Ги измазнува  
брчките за  
само 2 недели!



## Кожата е љубител на овошјето и зеленчукот

Слободните радикали ја оштетуваат кожата. За да го отстраните нивното дејство, секој ден јадете овошје и зеленчук кои се богати со антиоксиданти, како на пример авокадо, боровинка, брокула, зелка, морков, кромид, портокал, спанаќ, домати.

## Производите за обнова на лицето

се борат против првите **знаци на стареење**. Содржат соја и антиоксиданти кои ги измазнуваат брчките, **ја обновуваат кожата и ја одржуваат цврстината.**



### Дневен крем за обнова на лицето со заштитен фактор 15

Овој крем содржи уникатен лесен активирачки систем кој ги ослободува состојките за борба против знаците на стареење и надворешните стресови. И помага на кожата да изгледа ревитализирана, обновена и зацврстена и ја намалува појавата на брчки. Ја штити кожата благодарение на заштитниот фактор 15.



### Ноќен крем за обнова на лицето

Овој крем содржи екстракт од цветето Ulex Europaea, кој ги обновува природните хидрататори на кожата и ја поттикнува нејзината способност да ја задржи хидратацијата. Ја подобрува чистината на кожата и ги намалува видливите знаци на стареење, со тоа што се будите со помека, помазна и помлада кожа.

# ОБНОВА НА ЛИЦЕТО

за први знаци на стареење

## Крем за обнова на областа околу очи

Содржи екстракти од соини зрнца, антиоксиданти и пептиди. Ги измазнува брчките околу очите и го подобрува тенот на кожата. Кожата околу очите е посвежа и помлада.



**Ги измазнува брчките за само 2 недели!**



Регенеративните **кремови** се создадени специјално за зрела кожа. Тие ја обновуваат и снабдуваат кожата со хранливи состојки со цел да и помогнат да ја врати **цврстината и младешкиот изглед.**

## Наскоро!

**2 во 1 гел и лосион за чистење** на лице за првите знаци на стареење и за зрела кожа ќе биде достапен од оваа есен

## Внимавајте со сонцето

Прекумерното сончање остава траги на кожата. Трагите од сонце го поттикнуваат стареењето на кожата: се оштетуваат влакненцата одговорни за цврстината и еластичноста и на тој начин се создаваат брчки и дисколорации. Затоа избегнете го прекумерното изложување на сонце и секогаш заштитете ја вашата кожа со соодветен фактор.



### Дневен регенеративен крем за зрела кожа со заштитен фактор 15

Луксузен крем за зрела кожа кој содржи заштитен фактор 15, лесен активирачки систем и phyto-balancing комплекс, пептиди и антиоксиданти кои ја штитат кожата од стареење кое може да биде резултат на хормонални промени. Кожата има помлада и поздрава изглед.



### Ноќен регенеративен крем за зрела кожа со заштитен фактор 15

Луксузен ноќен крем формулиран со Phyto-balance комплекс вклучувајќи соја, мандарина, ананас и екстракт од морков кои помагаат во борбата против знаците на стареење кои се резултат на хормонални промени. Кожата е помлада и поздрава.

## AGELESS ACCOLADE

за зрела кожа

Дневна заштита. Ноќна обнова.  
**Во едно пакување.**

### Дневен крем:

- ја зацврстува кожата и ја прави поеластична
- содржи phyto-balancing комплекс, пептиди и анти - оксиданти
- штити благодарение на заштитниот фактор 15



### Ноќен крем:

- содржи phyto-balancing комплекс: соја, калинка, ананас и екстракти од морков
- ја намалува појавата на знаци на стареење кои се резултат на хормоналните промени
- ја прави кожата помлада и поздрава



**Веднаш ја враќа енергијата и цврстината на кожата**

Вашето тело има различна потреба во текот на денот кога сте активни и во текот на ноќта кога одмарате. За да ефикасно го победите целулитот треба различно да дејствувате за време на денот и ноќта.

### Доручекот е важен

Дали се грижите за вашето тело? Не заминувате од дома без доручек! Добро комбинираната храна (житарици и млечни производи, овошје и зеленчук) ќе го обезбеди вашето тело со карбохидрати, протеини, масти и минерали, ја спречува појавата на глукоза во крвта и го намалува апетитот.

Намалување на целулитот во текот на денот.

**Во едно пакување.**

Поттикнување на микроциркулацијата во текот на ноќта.

### Во текот на денот:

- потребна ви е енергија за да бидете активни
- енергијата ја црпите од калориите содржани во оброците
- се останато се складира во телото како вишок

### Дневен лосион за обликување на телото Lipo 24

- го забрзува клеточниот метаболизам и го активира согорувањето на маснотиите
- го намалува масниот изглед на целулитот
- ја зацврстува кожата и ја прави поеластична



### Навечер:

- додека спиете ги користете складираните маснотии
- телото се регенерира и се подготвува за следниот ден

### Ноќен лосион за обновување на телото Lipo 24

- ја зголемува микро-циркулацијата која што поефикасно го отстранува вишокот од клетките
- го спречува наталожувањето на масните клетки
- ја зајакнува и обновува клеточната структура на кожата и ја намалува појавата на целулит

91% од жените забележаа намалување на целулитот\*

\*Со истовремено користење на дневната и ноќната формула. Базирано на реакциите на корисниците.



Користењето на производите од Solutions за тело е едноставен и ефикасен начин до прекрасено обликувано тело.

Тие го зацврстуваат, обликуваат телото и ги намалуваат целулитот и стриите. Тие прават да се чувствувате среќно во вашето тело!



**Спреј за затегнување и тонирање на телото**  
Веднаш ја зајакнува и затегнува кожата помагајќи и да го намали целулитот. Дури до 1 см помалку од бутите и струкот за 7 дена\*. Уникатна формула со екстракт од црвена алга и Тетрапептид-3.

\*Базирано на резултатите на клиничка студија.



**Антицелулитен крем за обликување на телото Cellu-Sculpt**  
Содржи екстракт од шипинки кои помагаат при согорувањето на маснотиите, Перила која помага при спречување на појавата на маснотии и Гинко кој ја зголемува микроциркулацијата. Согорувањето на маснотии е зголемено за 3 пати повеќе\*. Намалува до 3.8 см\*\* од бутите. Ја измазнува и зацврстува кожата. Го намалува целулитот и го усовршува целиот облик на телото.

\*Базирано на резултатите на надворешни тестови со користење на тридимензионално повторување на кожата.

\*\*Базирано на клиничка студија.



**Крем за обликување на телото со самопотемнувачки ефект**  
Иновативен четирикратен крем: го обликува телото, дава нежен сончев сјај, го намалува целулитот и ја зацврстува кожата. Збогатен со екстракти од женшен, алги и самопотемнувачки ефект.



**Крем за елиминација на целулитот и стриите**

Го подобрува изгледот на целулитот и стриите. Содржи киселина за обновување на телото кој помага при спречување на појавата на стриите. Цито-botanical комплекс помага при намалување на појавата на целулит, а екстрактот од цветето Бутеа помага при спречување на појавата на стриите. **По 4 неделно користење 86%\* од жените забележаа подобрување на тенот на кожата и намалување на стриите.**

\*Базирано на резултатите на клиничка студија.



**Крем за зацврстување на гради**

Збогатен со ботанички екстракти и состојки како што се витамини, женшен, соја, алги кои помагаат при зацврстување и обликување на телото. За 4 недели градите добиваат прекрасен, подигнат изглед.\*

\* Базирано на реакциите на корисниците.



**нега на тело**

**цврста кожа и совршено тело**